

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 70 год. LXVII

25 мај 2011, среда

Цената на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1783. Исправка на Одлуката за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари на градот Скопје.....	2	1788. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за верификација на установа за образование на возрасните.....	15
1784. Правилник за образецот за финансиските извештаи за приходите и расходите за изборната кампања.....	2	1789. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за одлучување по жалба.....	16
1785. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за нострификација, односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство.....	6	1790. Решение за давање согласност на статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка.....	17
1786. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за верификација на средно училиште и формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за нострификација, односно еквиваленција на свидетелство стекнато во странство....	8	1791. Правилник за критериумите за финансирање на програмите односно проектите по одделни дејности во културата.....	17
1787. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за акредитација на проект за основање на приватна високообразовна установа, формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за почеток со работа на високообразовна установа, како и формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за еквиваленција и признавање на странска високообразовна квалификација.....	11	1792. Решение за престанување на важење на решението за задолжително лабораториско испитување на полихлорирани бифенили во месо, производи од месо, млеко, производи од млеко, јајца и производи од јајца по потекло од Република Германија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија.....	20
		1793. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за започнување на постапка за реконструкција и модернизација на опремата на уличното осветлување со пристапување кон јавно приватно партнерство.....	20
		Огласен дел.....	1-28

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1783.**

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Градот Скопје, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2011, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А**НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ**

Во членот 1, став 1, во алинеја 2, наместо зборовите „ISB 6.7e5 285B/No.21947198“, треба да стојат зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“.

Во членот 1, став 1, во алинеја 4 наместо зборот „Bus“, треба да стојат зборовите „ZK6116HGS – closed“.

Во членот 1, став 1, во алинеја 6 наместо бројот „2011“, треба да стои бројот „2010“.

Во членот 1, став 1, во алинеја 7, наместо зборовите „Автоматски, тип „ZF 6HP504C“, треба да стојат зборовите „ZF 6HP504C A/T (6+R)“.

Во членот 1, став 1, во алинеја 8, наместо зборовите „210KW/282 коњски сили“, треба да стојат зборовите „209KW“.

Во членот 1, став 1, во алинеја 9, наместо зборовите „6700 цм3/6,71“, треба да стојат зборовите „6.692,4cm3“.

Во членот 1, став 1, во алинеја 12, наместо зборовите „Црвена боја YTR2 0008 (RAL 3002)“, треба да стојат зборовите „RAL 3002 – црвена“.

Бр. 51-2598/2

18 мај 2011 година

Скопје

Од Владата на Република

Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**1784.**

Врз основа на член 84-б став (3) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006, 152/2008, 44/2011 и 51/2011), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на финансиските извештаи за приходите и расходите за изборната кампања.

Член 2

Приходите и расходите за изборната кампања како и вкупниот финансиски извештај за изборната кампања се внесуваат на образец „Финансиски извештај за приходите и расходите на жиро-сметката за изборна кампања“, во А-4 формат, на бела хартија, даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот од членот 2 на овој правилник се пополнува за секој донатор поединечно.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-18268/1

25 мај 2011 година

Скопје

Министер за финансии,

м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2. ВИД НА РАСХОДИ:

Ред.бр.	Позиција	Износ
1	2	3
1.	Потрошени материјали	
2.	Други материјални расходи	
3.	Комунални услуги и греење	
4.	Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)	
5.	Превозни - транспортни услуги	
6.	Услуги за поправки и тековно одржување	
7.	Издатоци за реклама и пропаганда	
8.	Издатоци за репрезентација	
9.	Интелектуални услуги	
10.	Сметководствени услуги	
11.	Судски и правни услуги	
12.	Услуги за превод	
13.	Услуги за копирање, печатење и издавање	
14.	Услуги за статистички истражувања	
15.	Услуги за објавување на огласи	
16.	Изнајмување на простор и опрема	
17.	Привремени вработувања	
18.	Други услуги	
19.	Провизија за платниот промет	
20.	Камати на кредити и заеми	
21.	Премии за осигурување	
22.	Негативни курсни разлики	
23.	Други финансиски услуги	
24.	Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата	
25.	Дневници за службено патување и патни трошоци во странство	
26.	Семинари и конференции	
27.	Членарини	
28.	Издатоци за меѓународна соработка	
29.	Плати	
30.	Придонеси за социјално осигурување	
31.	Персонален данок на доход	
32.	Надомести	
33.	Други даноци и придонеси	
34.	Помошти, донации и други давања на правни субјекти	
35.	Помошти, донации и други давања на физички лица	
36.	Други помошти и давања	

Ред.бр.	Позиција	Износ
1	2	3
37.	Средства за градежни објекти	
38.	Средства за опрема	
39.	Други капитални средства	
40.	Други расходи	
41.	Вонредни расходи	
	ВКУПНИ РАСХОДИ	

II. ВКУПЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА

1. ВКУПНИ ПРИХОДИ (а+б) _____ денари
 а) Вкупни приходи од донации _____ денари
 б) Вкупни останати приходи _____ денари

2. ВКУПНИ РАСХОДИ (а+б) _____ денари
 а) Вкупни расходи финансирани од донации _____ денари
 б) Вкупни расходи финансирани од останати приходи _____ денари

3. ВКУПНИ ПРИХОДИ-ВКУПНИ РАСХОДИ (1-2) _____ денари

Во _____
 На ден _____

Организатор на изборна
 кампања,

 (Потпис и печат)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1785.

Врз основа на член 158 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), министерот за образование и наука, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ
ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА, ОДНОСНО ЕКВИВАЛЕНЦИЈА НА СВИДЕТЕЛСТВОТО СТЕКНАТО
ВО СТРАНСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за нострификација, односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство, заради недонесување во рок утврден во член 158 став 1 од Законот за основното образование.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на Образец: „Барање за донесување на решение за нострификација, односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3307/1

18 мај 2011 година

Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.

Образец

До писарницата на
министерот за образование и наука

Б А Р А Њ Е

за донесување на решение за нострификација,
односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство

Подносител на барањето _____, со место на
(име и презиме)
живеење во _____, на улица _____,
број _____.

На _____ поднесов барање за нострификација, односно
(ден, месец и година)
еквиваленција на свидетелството стекнато во странство за лицето
_____.

Бидејќи во рок утврден во член 158 став 1 од Законот за основното образование не е донесено решение за нострификација, односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство, односно не е донесено решение за одбивање на барањето, поднесувам барање до министерот за образование и наука да донесе решение за нострификација, односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство, односно решение за одбивање на барањето за нострификација, односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство.

Кон ова барање доставувам копие од поднесеното барање за нострификација, односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство.

Подносител на барањето

Датум: _____

Место: _____

1786.

Врз основа на член 19 став 4 и 85 став 7 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), министерот за образование и наука, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА, ОДНОСНО ЕКВИВАЛЕНЦИЈА НА СВИДЕТЕЛСТВО СТЕКНАТО ВО СТРАНСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за верификација на средно училиште и формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за нострификација, односно еквиваленција на свидетелство стекнато во странство, заради недонесување во рок утврден во член 19 став 2, односно член 85 став 5 од Законот за средното образование.

Член 2

Барањето за донесување на решение за верификација на средно училиште се поднесува на Образец бр.1: „Барање за донесување на решение за верификација на средно училиште“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Барањето за донесување на решение за нострификација, односно еквиваленција на свидетелство стекнато во странство се поднесува на Образец бр.2: „Барање за донесување на решение за нострификација, односно еквиваленција на свидетелство стекнато во странство“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3308/1

18 мај 2011 година

Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.

Образец бр.1

До писарницата на
министерот за образование и наука

БАРАЊЕ

за донесување на решение за донесување на решение
за верификација на средно училиште

Подносител на барањето _____, со место на
(име и презиме/назив на правното лице)
живеење/седиште во _____, на улица
_____, број _____.

На _____ поднесов барање за верификација на средното
(ден, месец и година)
училиште _____.

Бидејќи во рок утврден во член 19 став 2 од Законот за средното образование не е донесено решение за верификација на средно училиште, односно не е донесено решение за одбивање на барањето, поднесувам барање до министерот за образование и наука да донесе решение за верификација на средно училиште, односно решение за одбивање на барањето за верификација на средно училиште.

Кон ова барање доставувам копие од поднесеното барање за верификација на средно училиште.

Подносител на барањето

Датум: _____

Место: _____

Образец бр.2

До писарницата на
министерот за образование и наука

Б А Р А Њ Е

за донесување на решение за нострификација,
односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство

Подносител на барањето _____, со место на
(име и презиме)
живеење во _____, на улица _____,
број _____.

На _____ поднесов барање за нострификација, односно
(ден, месец и година)
еквиваленција на свидетелството стекнато во странство за лицето
_____.

Бидејќи во рок утврден во член 85 став 5 од Законот за средното образование не е донесено решение за нострификација, односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство, односно не е донесено решение за одбивање на барањето, поднесувам барање до министерот за образование и наука да донесе решение за нострификација, односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство, односно решение за одбивање на барањето за нострификација, односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство.

Кон ова барање доставувам копије од поднесеното барање за нострификација, односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство.

Подносител на барањето

Датум: _____

Место: _____

1787.

Врз основа на член 32 став 5, 35 став 5 и 159 став 5 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11 и 51/11), министерот за образование и наука, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ПРОЕКТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕКВИВАЛЕНЦИЈА И ПРИЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКА ВИСОКООБРАЗОВНА КВАЛИФИКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за акредитација на проект за основање на приватна високообразовна установа, формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за почеток со работа на високообразовна установа, како и формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за еквиваленција и признавање на странска високообразовна квалификација, заради недонесување во рок утврден во член 32 став 3, член 35 став 2, односно член 159 став 2 и 3 од Законот за високото образование.

Член 2

Барањето за донесување на решение за за акредитација на проект за основање на приватна високообразовна установа се поднесува на Образец бр.1: „Барање за донесување на решение за за акредитација на проект за основање на приватна високообразовна установа“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Барањето за донесување на решение за почеток со работа на високообразовна установа се поднесува на Образец бр.2: „Барање за донесување на решение за почеток со работа на високообразовна установа“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Барањето за донесување на решение за еквиваленција и признавање на странска високообразовна квалификација се поднесува на Образец бр.3: „Барање за донесување на решение за еквиваленција и признавање на странска високообразовна квалификација“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3309/1
18 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Образец бр.1

До писарницата на претседателот на
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование

Б А Р А Њ Е

за донесување на решение за акредитација на
проект за основање на приватна високообразовна установа

Подносител на барањето _____, со место на
(име и презиме/назив на правното лице)
живеење/седиште во _____, на улица
_____, број _____.

На _____ поднесов барање за акредитација на проект за
(ден, месец и година)
основање на приватна високообразовна установа _____
_____.

Бидејќи во рок утврден во член 32 став 3 од Законот за високото образование не е донесено решение за акредитација на проект за основање на приватна високообразовна установа, односно не е донесено решение за одбивање на барањето, поднесувам барање до претседателот на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование да донесе решение за акредитација на проект за основање на приватна високообразовна установа, односно решение за одбивање на барањето за акредитација на проект за основање на приватна високообразовна установа.

Кон ова барање доставувам копие од поднесеното барање за акредитација на проект за основање на приватна високообразовна установа.

Подносител на барањето

Датум: _____

Место: _____

Образец бр.2

До писарницата на
министерот за образование и наука

БАРАЊЕ

за донесување на решение за почеток со работа на високообразовна установа

Подносител на барањето _____, со место на
(име и презиме/назив на правното лице)

живеење/седиште во _____, на улица
_____, број _____.

На _____ поднесов барање за почеток со работа на
високообразовна установа _____.

Бидејќи во рок утврден во член 35 став 2 од Законот за високото образование не е донесено решение за почеток со работа на високообразовна установа, односно не е донесено решение за одбивање на барањето, поднесувам барање до министерот за образование и наука да донесе решение за почеток со работа на високообразовна установа, односно решение за одбивање на барањето за почеток со работа на високообразовна установа.

Кон ова барање доставувам копии од поднесеното барање почеток со работа на високообразовна установа.

Подносител на барањето

Датум: _____

Место: _____

Образец бр.3

До писарницата на
министерот за образование и наука

БАРАЊЕ

за донесување на решение за еквиваленција и признавање на странска
високообразовна квалификација

Подносител на барањето _____, со место на
(име и презиме)
живеење во _____, на улица _____,
број _____.

На _____ поднесов барање за еквиваленција и
признавање на странска високообразовна квалификација за лицето
_____.

Бидејќи во рок утврден во член 159 став 2 и 3 од Законот за високото образование
не е донесено решение за еквиваленција и признавање на странска
високообразовна квалификација, односно не е донесено решение за одбивање на
барањето, поднесувам барање до министерот за образование и наука да донесе
решение за еквиваленција и признавање на странска високообразовна
квалификација, односно решение за одбивање на барањето за еквиваленција и
признавање на странска високообразовна квалификација.

Кон ова барање доставувам копие од поднесеното барање за еквиваленција и
признавање на странска високообразовна квалификација.

Подносител на барањето

Датум: _____

Место: _____

1788.

Врз основа на член 22 став 5 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11 и 51/11), министерот за образование и наука, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за верификација на установа за образование на возрасните, заради недонесување во рок утврден во член 22 став 3 од Законот за образование на возрасните.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на Образец: „Барање за донесување на решение за верификација на установа за образование на возрасните“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3310/1
18 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Образец

До писарницата на
министерот за образование и наука

Б А Р А Њ Е

за донесување на решение за донесување на решение за
верификација на установа за образование на возрасните

Подносител на барањето _____, со место на
(име и презиме/назив на правното лице)
живеење/седиште во _____, на улица
_____, број _____.

На _____ поднесов барање за верификација на установа
(ден, месец, година)
за образование на возрасните _____.

Бидејќи во рок утврден во член 22 став 3 од Законот за образование на возрасните не е донесено решение за верификација на установа за образование на возрасните, односно не е донесено решение за одбивање на барањето, поднесувам барање до министерот за образование и наука да донесе решение за верификација на установа за образование на возрасните, односно решение за одбивање на барањето за верификација на установа за образование на возрасните.

Кон ова барање доставувам копии од поднесеното барање за верификација на установа за образование на возрасните.

Подносител на барањето

Датум: _____

Место: _____

1789.

Врз основа на член 32 став 7 од Законот за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 81/08, 148/09, 57/10 и 51/11), министерот за образование и наука, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО
ЖАЛБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување на одлука по жалба, заради недонесување во рок утврден во член 32 став 5 од Законот за просветната инспекција.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на Образец: „Барање за донесување на одлука по жалба“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3311/1
18 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Образец

До писарницата на
министерот за образование и наука/
писарницата на градоначалникот на општина

Б А Р А Њ Е
за одлучување по жалба

Подносител на барањето _____, со место на
(име и презиме/назив на правното лице)
живеење/седиште во _____, на улица
_____, број _____.

На _____ поднесов жалба на Решението бр. _____ од
(ден, месец, година)
_____ донесено од _____.

Бидејќи во рок утврден во член 32 став 5 од Законот за просветната инспекција не е одлучено по жалбата, поднесувам барање до министерот за образование и наука/градоначалникот на општината да донесе решение со кое ќе одлучи по жалбата.

Кон ова барање доставувам копија од поднесената жалба.

Подносител на барањето

Датум: _____

Место: _____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1790.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09 и 36/11), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА

1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка, број 02-264/2 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 21.4.2011 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-3537/2
6 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Цељаљ Бајрами, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

1791.

Врз основа на член 66 став 2 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11 и 51/11), министерот за култура, донесе

ПРАВЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГ- РАМИТЕ ОДНОСНО ПРОЕКТИТЕ ПО ОДДЕЛНИ ДЕЈНОСТИ ВО КУЛТУРАТА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за финансирање на програмите, односно проектите од национален интерес во културата, што ќе бидат составен дел од Годишната програма на Министерството за култура и ќе се финансираат со средства од Буџетот на Република Македонија.

Член 2

Критериумите од член 1 на овој правилник се утврдуваат како општи и посебни критериуми по одделни дејности во културата.

ОПШТИ КРИТЕРИУМИ

Член 3

За да се утврди дека програмите/проектите се од национален интерес во согласност со членот 8 од Законот за културата, тие треба да исполнуваат најмалку еден од следниве општи критериуми:

- развој на граѓанското општество со овозможување достапност на културните вредности за граѓаните;
- остварување на културата на локално ниво преку создавање услови за рамномерен културен развој во Република Македонија;
- поттикнување на интеркултурен дијалог и промовирање на културата на Република Македонија во светот преку нејзино активно присуство во меѓународни рамки;
- изразување на евроинтегративните процеси во културниот сектор и во културните политики;
- промоција и афирмација на нови уметнички форми и изрази;

- насоченост кон одредена целна група, особено лица со посебни потреби, деца и млади;
- потенцијал за одржливост;
- примена на нови технологии;
- одбележување на значајни јубилеи во културата;
- поттикнување на детското творештво и на творештво за деца и млади;
- остварување и заштита на културниот идентитет на заедниците во Република Македонија;
- афирмирање на млади автори;
- заштита на културното наследство според неговите вредности, значења и степенот на загрозеност;
- одржлив развој на културното наследство;
- вредностите и значењето на културното наследство и неговата улога во културната идентификација;
- подобрување на инфраструктурните и техничките услови за остварување на дејностите од областа на културата;
- вклученост на повеќе субјекти и финансирање од повеќе извори;
- соработка со меѓународни организации, асоцијации и институции;
- културолошки истражувања.

ПОСЕБНИ КРИТЕРИУМИ

Член 4

За да се утврди дека проектите од областа на издавачката дејност се од национален интерес, освен исполнувањето на најмалку еден од општите критериуми, треба да исполнуваат и барем еден од следниве посебни критериуми, односно да претставуваат:

- книжевно творештво со високи вредности од автори кои творат на македонски јазик и на јазиците на заедниците во Република Македонија;
- дела со исклучителна културна вредност: монографии, хрестоматии и речници, како и дела работени индивидуално и колективно како истражувачки проекти;
- издаваштво наменето за деца и млади;
- превод на врвна светска литература: превод од македонски јазик на јазиците на заедниците и од јазиците на заедниците на македонски јазик; превод од македонски јазик и од јазиците на заедниците на странски јазик на дела кои се значајни за афирмирање на културата на нашата земја; превод од странски и класични јазици на македонски јазик и на јазиците на заедниците во државава;
- стручни публикации од областа на културното наследство и другите дејности од областа на културата и уметноста;
- стручни публикации од областа на културолошките истражувања;
- тематски списанија со кои се афирмира македонската култура и литература;
- електронско издаваштво (електронски списанија, веб-локации и мултимедијални ЦД – ромови).

Член 5

За да се утврди дека проектите од областа на музиката и музичко-сценската дејност се од национален интерес, освен исполнувањето на најмалку еден од општите критериуми, треба да исполнуваат и барем еден од следниве посебни критериуми, односно да претставуваат:

- музичко творештво со стилска и жанровска разновидност кое поттикнува изведба на нови форми и изрази;
- стимулирање на македонското музичко творештво со висока уметничка содржина;
- поттикнување на музичкиот и фолклорниот аматеризам;

- музички и балетски работилници, стручно-научни симпозиуми, сценско-уметнички перформанси, меѓународни мајсторски школи, поединечни концерти, семинари, музички и танцови натпревари;
- рамномерен развој на различните форми на музичкото творештво и кореографското творештво во рамките на уметничката (класичната, сериозната) музика и танцовото творештво (класично, современо, фолклорно);
- нотно издаваштво;
- заштита на духовното културно наследство преку негување и презентирање на изворното фолклорно творештво;
- презентирање на македонскиот фолклор и фолклорот на припадниците на заедниците во Република Македонија;
- издавање на ЦД во продукција на реномирани продуцентски куќи.

Член 6

За да се утврди дека проектите од областа на драмската дејност се од национален интерес, освен исполнувањето на најмалку еден од општите критериуми, треба да исполнуваат и барем еден од следниве посебни критериуми, односно да претставуваат:

- негување и презентација на националното драмско творештво од различни уметнички стилови и жанрови со застапеност на традиционални и современи автори;
- презентација на врвни уметнички дела (класични и модерни) од светската драматургија;
- професионална драмска продукција во помали средини, со предност на театарски ансамбли кои со своето долгогодишно опстојување претставуваат културен идентитет во своето опкружување;
- копродукции, гостувања и други форми на соработка;
- драмски аматеризам во средини каде што не постои професионална продукција;
- подготвување и јавно изведување на дела на јазиците на заедниците во Република Македонија.

Член 7

За да се утврди дека проектите од областа на ликовното творештво и галериската дејност се од национален интерес, освен исполнувањето на најмалку еден од општите критериуми, треба да исполнуваат и барем еден од следниве посебни критериуми, односно да претставуваат:

- пресек на одредени појави и тенденции со проблемски, тематски или стилски толкувања на современата ликовна уметност;
- ретроспективно-монографски изложби од особено значење кои одразуваат континуитет во уметничкото дејствување и кои се потврдени од ликовната критика и историјата на уметноста;
- самостојни, групни, и други проекти од земјава и од странство кои ги промовираат современите уметнички форми и изрази и придонесуваат за развој на современиот ликовен јазик;
- негување и развивање на традиционалните ликовни техники и технологии (сликарство, вајарство, графика);
- самостојни и групни изложби во внатрешноста на земјата;
- ликовни колонии, работилници и стручно-научни симпозиуми;
- изложбени проекти од областа на архитектурата и дизајнот кои се во контекст на светските трендови;
- поттикнување на ликовното творештво преку откуп на ликовни дела.

Член 8

За да се утврди дека манифестациите и фестивалите од областа на културата се од национален интерес, освен исполнувањето на најмалку еден од општите критериуми, треба да исполнуваат и барем еден од следниве посебни критериуми:

- да имаат интернационален карактер кој се изразува преку мултикомплексна програма составена од повеќе области на културата и уметноста, разновидни жанрови и естетики од класичното и современото творештво, застапеност на врвни уметници од државава и од странство, претставување на светски релевантни уметници во државава;
- да промовираат и да афирмираат одредени жанрови и стилови од културата и уметноста со високи естетски и културни вредности и да имаат пошироко регионално значење;
- да промовираат и да афирмираат врвни достигнувања на домашното творештво, развој на аматеризмот и на независните и алтернативни форми на културно изразување, да придонесуваат за развој на културата на локално ниво и на духовното културно наследство и фолклорното богатство во Република Македонија;
- да се во функција на одбележување на значајни настани и личности од историјата на Република Македонија.

Член 9

За да се утврди дека проектите од областа на заштитата на културното наследство (споменичка, музејска и библиотечна дејност и дејност за заштита на аудиовизуелните добра и заштита на духовно културно наследство) се од национален интерес, освен исполнувањето на најмалку еден од општите критериуми, треба да исполнуваат и барем еден од следниве посебни критериуми:

- значење, вредност и степен на загрозеност на културното наследство;
- истражување на културното наследство (идентификација, валоризација и ревалоризација на културното наследство);
- заштитно-конзерваторски третман на културното наследство на коешто е извршена валоризација или ревалоризација;
- заштита на сите видови носачи на податоци и сознанија за духовното културно наследство;
- приоритетна заштита на добрата прогласени за културно наследство од особено значење;
- непосредна заштита на профаната архитектура според степенот на загрозеност;
- археолошки истражувања на загрозени локалитети;
- систематски археолошки истражувања,
- заштитно-конзерваторски третман на археолошките локалитети на кои во изминатите години се вршени археолошки ископувања;
- заштита на библиотечниот, музејскиот и кинотечниот фонд;
- збогатување на библиотечниот, музејскиот и кинотечниот фонд преку откупи на добра кои поседуваат вредности и значења на културно наследство од особено значење и добрата кои се раритетни и со кои се пополнуваат одредени празнини во соодветните збирки или фондови;
- заштита на загрозено духовно културно наследство на кое му се заканува исчезнување, добра кои се прогласени за културно наследство од особено значење или се номинирани во некоја од листите на УНЕСКО за нематеријалното културно наследство; и добра за кои може да се обезбедат услови за автентично пренесување на традицијата на нивното практикување во локалната средина;
- презентација и популаризација на духовното културно наследство пред пошироката јавност во форма на стручни и популарни публикации, организирање изложби, стручни собири, фестивали, концерти и други активности за анимирање на јавноста за значењето и негувањето на духовното културно наследство;
- поттикнување и негување на добрата во изворни и во други средини;

- рефлексии врз културниот идентитет на средината, регионот и пошироко;
- придонес во развојот на дејноста за заштита на културното наследство и нејзино унапредување;
- примена на современите методи и меѓународни и европски стандарди во областа на заштитата на културното наследство;
- ревитализација на споменички целини и друго недвижно културно наследство за кое е донесен план/програма за управување;
- континуитет во реализацијата на проект кој во претходните години имал значајни резултати;
- дразување на културниот идентитет на средината во соработка со локалните носители, заедницата и културните институции;
- развој на традиционални занаети и вештини, пренесување на знаењата и вештините на идни генерации, ревитализација на одредени аспекти на духовното културно наследство;
- презентација и популаризација (изложбени активности);
- искористување на културното наследство како ресурс за развој на туризмот;
- стручно усовршување на кадри од областа на заштитата на културното наследство;
- објавување, односно публикување на резултати од научно-истражувачките проекти.

Член 10

- За да се утврди дека проектите од областа на меѓународната соработка се од национален интерес, освен исполнувањето на најмалку еден од општите критериуми, треба да исполнуваат и барем еден од следниве посебни критериуми, односно да претставуваат:
- поттикнување на интеркултурниот дијалог во меѓународни рамки;
 - поттикнување на современ пристап во заштитата, унапредувањето и афирмирањето на културните изразувања во рамките на меѓународната соработка;
 - промоција и афирмација на културната разновидност на Република Македонија во светот;
 - промоција и афирмација на нови уметнички форми и изрази во странство;
 - промоција на проекти кои со својата креативност и концепт имаат потенцијал за одржливост и долгорочни ефекти на меѓународната сцена;
 - презентација на националните културни вредности;
 - учество на меѓународни презентации и манифестации со проекти со потврдени вредности кои ја афирмираат културата на Република Македонија;
 - програмски содржини со висока креативност и квалитет потврдени со награди, признанија и позитивна критика;
 - реализација на проекти кои се во рамките на потпишани билатерални и други видови меѓународни договори;
 - учество во заеднички регионални, меѓународни проекти, финансирани или кофинансирани од афирмирани меѓународни организации или фондации;
 - реализација на копродукција со друга држава;
 - стимулирање и унапредување на соработката со соседните земји, со земјите од Централна и Југоисточна Европа и особено со земјите-членки на Европската Унија, како и со земјите-членки на УНЕСКО, Советот на Европа и Меѓународната организација на Франкофонијата каде што членува Република Македонија;
 - поддршка на проекти кои се одобрени од страна на Европската комисија и Извршната агенција за образование, аудиовизуелна политика и култура во рамките на Програмата за култура на Европската Унија 2007-2013, а во согласност со Меморандумот за разбирање помеѓу Европската заедница и Република Македонија за учество на Република Македонија во Програмата култура (2007-2013);
 - стимулирање на литературното творештво преку преводи на македонски автори во странство и презентирање на книжевната продукција на Република Македонија на меѓународните саеми и изложби на книги;

- афирмација на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија во странство;
- афирмација на македонскиот фолклор со учество на истакнати уметници и ансамбли на меѓународни смотри и фестивали ;и
- поддршка на проектите кои имаат реципрочен карактер.

Член 11

- За да се утврди дека се од национален интерес проектите кои се однесуваат на инвестиции и одржување на опрема освен исполнувањето на најмалку еден од општите критериуми, треба да исполнуваат и барем еден од следниве посебни критериуми:
- степенот на оштетеност или руинираност на објектите со кои располагаат установите од областа на културата;
 - степенот на влијание на проектот врз тековното и непорочно остварување на дејноста на установата;
 - обем на обезбедени средства од други извори во партиципација на реализација на предложениот проект за реконструкција и адаптација;
 - оцената за потребата од реализација на проектот од извршен увид на објектот или во установата;
 - овозможување пристап на лицата со посебни потреби до културните содржини.

Член 12

- За да се утврди дека програмите на националните установи од областа на културата се од национален интерес, освен исполнувањето на најмалку еден од општите критериуми и критериумите од членовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на овој правилник, треба да исполнуваат и барем еден од следниве посебни критериуми:
- да имаат програмски континуитет и втемелување на посебен препознатлив стил;
 - организирање и координирање на постојниот кадровски потенцијал на установата преку максимално вклучување на севкупниот уметнички, односно стручен и технички персонал во спроведувањето на програмата;
 - рационално и економично користење на доделени средства од Министерството за култура;
 - обезбедување средства од други извори на финансирање и начин на нивно користење;
 - остварување соработка, односно заеднички копродукции со установи и други субјекти што вршат уметничка дејност и дејноста за заштита на културното наследство;
 - гостувања и учества на фестивали, изложби и други манифестации во земјава и во странство;
 - успех и ефекти на реализирани проекти: број на остварени премиери и нивни репризи, број на остварени изложби, настапи, квалитет на изведбите, посетеност на публиката, рецензии од критиката и награди и признанија за уметничките достигнувања и презентирања на домашната и меѓународната културна сцена; реализирани целовечерни концерти, традиционален репертоар, негување на македонското музичко творештво со најмалку 30% од севкупната програма на установата во годината;
 - обезбедување и зачувување на оригинали или примероци на објавени дела, односно документација на објавени дела во оригинал или во електронски облик;
 - одржување на семинари со едукативен карактер
 - успех и ефекти на реализирани проекти за истражување на културното наследство и публикувани и објавени резултати од истражувачките проекти;
 - успех и ефекти од реализирани проекти за преземање мерки за непосредна заштита на културното наследство.

Член 13

- За да се утврди дека проектите што се однесуваат на поддршка на стручно усовршување на дефицитарни кадри и млади таленти се од национален интерес, треба да исполнуваат барем еден од следниве критериуми:

- поддршка на стручно усовршување на талентирана млади уметници и стручни дефицитарни кадри (редовни, постдипломски и докторски студии и специјализации) во странство, со приоритет на студиите што ги нема во образовниот систем во нашата земја;

- поддршка на стручно усовршување на дефицитарни стручни кадри за непосредна заштита на културното наследство;

- поддршка на стручно усовршување во странство на кадри за менаџмент и маркетинг во културата и примената на нови технологии.

ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за критериумите за финансирање на програмите, односно проектите по одделни дејности во културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004).

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6809/1
20 мај 2011 година
Скопје

Министер,
м-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 1792.

Врз основа на член 20 став (1) алинеи 13 и 14, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ ВО МЕСО, ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО, МЛЕКО, ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО, ЈАЈЦА И ПРОИЗВОДИ ОД ЈАЈЦА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со денот на влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението за задолжително лабораториско испитување на полихлорирани бифенили во месо, производи од месо, млеко, производи од млеко,

јајца и производи од јајца по потекло од Република Германија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/11).

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1660/1
9 мај 2011 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

1793.

Врз основа на член 89 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Сл. весник на РМ“ бр.07/2008,139/2008,64/2009 и 52/2010), Советот на Општина Демир Капија на седницата одржана на ден 11.05.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОПРЕМАТА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ СО ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Член 1

Во Одлуката за започнување на постапка за реконструкција и модернизација на опремата на уличното осветлување со пристапување кон јавно приватно партнерство број 07-691/5 („Службен гласник на Општина Демир Капија“ број 9/2009), во членот 9 став 1 бројот 12 (дванаесет) се заменува со “16 (шеснаесет)“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави и во „Службен гласник на општина Демир Капија“.

Дел.бр.07-385/5
11 мај 2011 година

Совет на Општина Демир Капија
Претседател,
Петар Мојсов, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011070